

## Сутоморе – вила Скаут 2025

Пакет аранжман по лице 9 или 7 ноќевања (полупансион) со вклучен превоз

период	ноќи	цена по лице
14.06-23.06	9 појадок и вечера	285
23.06-02.07	9 појадок и вечера	285
02.07-11.07	9 појадок и вечера	285
11.07-20.07	9 појадок и вечера	295
20.07-29.07	9 појадок и вечера	295
29.07-07.08	9 појадок и вечера	295
07.08-16.08	9 појадок и вечера	295
16.08-25.08	9 појадок и вечера	275
25.08-01.09	7 појадок и вечера	225
01.09-08.09	7 појадок и вечера	215
08.09-15.09	7 појадок и вечера	205

Цените се во € се плаќа во денари, 1 € = 62 денари

**Во цената е вклучено:**

7 или 9 полупансион  
Автобуски превоз  
Користење клима уред  
Безжичен интернет

**Во цената НЕ е вклучено:**

Патничко осигурување  
Ручек  
Неспоманти услуги  
Личен трошок на патникот

**Услови:**

Прво дете до 12 год. **попуст** 50 % од цената на аранжманот

Второ дете до 12 год. **gratis** (доплата за превоз 45 € ) за сместување во 1/3 соба

Второ дете до 12 год. **попуст** 50% од цената за сместување во 1/4 соба

Попуст за трето возрасно лице или дете над 12год – 20% попуст

Дете до 5 год. кое не користи кревет - **gratis** (доплата за превоз 25 € ).

\* Намалување за патување со сопствен превоз - 10 € .

\* Во цената не е вклучена туристичка такса која се плаќа на лице место.

\* Попустот за деца важи за сместување со две возрасни лица.

**Поаѓање за Црна Гора:**

Скопје сала Борис Трајковски во 05:00 часот

Превозот е со автобус или минибус и е до соодветното место за запирање согласно локалните сообраќајни услови.

Секој патник има право на превоз на 1 парче багаж и 1 парче рачен багаж.

Организаторот не гарантира превоз до самиот објект на сместување.

Патниците самостојно го пренесуваат својот багаж од местото на запирање со објектот на сместување.

Ги замолуваме патниците да бидат на местата за поаѓање 15 минути пред поаѓањето.

Поради густоот сообраќај во текот на летната сезона можни се определени доцнења за кои однапред се извинуваме. Доколку патникот сака да бира седиште за истото се доплаќа 10 € во правец ( освен седишта 1 и 2)

Доколку се прави промена на аранжман уплатен со попуст, новиот договор се калкулира согласно редовниот ценовник

Прв ден сместувањето по 14:00 ч. и одјавување последниот ден е во 09:00 ч.

Агенцијата не сноси одговорност за квалитетот на интернер конекцијата

Фотографиите од сместувачкиот капацитет се од повеќе студиа.

Организаторот на патувањето го задржува правото по пат на ultra first и last minute или

друг тип на промоција да ги објави и продаде слободните капацитети по цени кои се

разликуваат од оние кои се веќе објавени во ценовникот. Лицата кои го уплатиле

аранжманот по редовен ценовник, немаат право на надомест на средства за разлика во цена.

За резервација на понуда по редовна цена, 30 % од вредноста на аранжманот се уплатува во моментот на резервација, а остатокот 21ден пред поаѓање.

Патникот во секој момент може да се откаже од аранжманот.

Тоа се прави во писмена форма и согласно Општите услови за патување на СКТМ

Во случај на отказ на аранжман кој е со попуст за рана уплата 50 % од сумата е неповратна а вториот дел од 50 % се задржуваат согласно скалата која е објавена во општите услови за патување.



## Туристичка Агенција ТУРИСТ

ул. Крали Марко бр. 16 / Битола

Телефон: +389 47 202 777 / Факс: + 389 47 202 776

Моб: +389 70 202 777

Број за итни случаи: +389 70 307 999

mail: [turist@turist.com.mk](mailto:turist@turist.com.mk)

web: [www.turist.com.mk](http://www.turist.com.mk)

Туристичката населба Сутоморе се наоѓа помеѓу Бар и Чањ во еден од најубавите делови од Јадранското крајбрежје. Со својата долга песочна плажа, прекрасното сино море, како и многубројните ресторани, кафе баровите, дискотеките, забавните паркови за деца и другите објекти за забава е омилена туристичка дестинација и нуди можност за незаборавен одмор. Сместувањето е во центарот на градот на само 250м од плажа и ги нуди следниве капацитети:

**Вила Скаут:** има двокреветни, трикреветни соби и четирикреветни апартаменти. Секоја соба има клима, тоалет, фрижидер, тв, тераса.  
Користењето клима уред е вклучено во цената.